



ЦЕНОВНИК ЗА РОАМИНГ ЗА МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ

1. Стандарден роаминг ценовник	2
2. Регулирани цени за роаминг во: Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора	4
3. Роаминг повици со USSD код	5
4. Специјални опции	6
5. Роаминг пакети	8
Постпејд интернет роаминг пакети	8
Vip Roam Surf S и Vip Roam Surf M интернет-пакети	8
Vip Roam Surf L и Vip Roam Surf XL интернет-пакети	9
Vip Roam All интернет-пакети	11
Vip Roam All + интернет-пакети	12
Vip Roam Talk пакети за разговори во роаминг.....	15
Вклучени роаминг минути во рамки на тарифните модели Vip Neo XL и Vip Neo XL SIM	15
Vip Roam Surf 15MB & 50MB пакети	17
Пакети за дојдовни повици во роаминг за Бизнис корисници	19
Vip Roam Surf Up интернет-пакет	20

1. Стандарден роаминг ценовник

Роаминг услугата е автоматски вклучена и достапна за секој постпејд корисник. Доколку корисниците се надвор од мрежата на операторот, може да остварат повици до секоја дестинација, и внатре во земјата каде што престојуваат, без претходна уплата и без внесување специјални кодови за повикување. Претплатникот може да користи роаминг услуги постојано, или да одбере забрана за користење роаминг услуги.

Цените за роаминг сообраќајот зависат од земјата во која престојува корисникот.

Максималното време по кое се врши наплата на остварените роаминг услуги изнесува 60 дена.

Зона	Партнери	Појдовен повик	Роаминг дојдовен повик	СМС (појдовен)	Интернет (100КВ)
Европа (без Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Русија)	златни	79	29	19	39
	сребрени	109	29	19	59
Свет (со Русија)	златни	179	79	29	79
	сребрени	219	79	29	99
Посебна зона (Сателити)	сребрени	219	99	59	99

Интервалот на тарифирање за повици е на 60 секунди. Интервал на тарифирање за интернет е 100КВ.

Дојдовни SMS пораки не се наплаќаат.

Примените ММС пораки се наплаќаат по цената на сообраќај за GPRS. Испратените ММС пораки се наплаќаат по цената на сообраќај за GPRS, плус цената за испратена ММС порака според ценовникот за национален сообраќај. Една ММС порака може да содржи до 300 KB. Тарифата важи за сите постојни и за нови Постпејд корисници. Не е потребна дополнителна активација.

Златни партнери се мобилни оператори во странство преку кои можете најповолно да разговарате додека ја користите нивната мрежа. Златните партнери за секоја земја се наведени на веб- страницата www.vip.mk.

Сребрени партнери се другите оператори во тие земји.

За Србија, Црна Гора и за Босна и Херцеговина важат регулирани цени согласно со Одлука на Агенцијата за електронски комуникации.



Роаминг зони

Зона Европа (без Србија, Црна Гора, Босна и Херцегоина, Русија)

Сите земји во Европа (без Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Русија) со кои оне.Вип има склучено договори за роаминг.

Зона Свет (со Русија)

Сите други земји во светот (и Русија) со кои оне.Вип има склучено договор за роаминг.

Посебна зона (сателити)

Оператори без локација на територија на една држава, како, на пример, услуги преку Thuraya сателит, Aeromobile (достапни во комерцијални воздухоплови кај одредени авиопревозници), Vodafone Malta Maritime (достапни на одредени туристички бродови - крузери)

2. Регулирани цени за роаминг во: Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора

Земји	Повик кон дома или кон Србија, Ц. Гора, БиХ	Роаминг дојдовен повик	СМС (појдовен)	Интернет/МБ	ММС (појдовен)
Од 01.07.2017	13,81	3,63	4,37	14,54	Се наплаќа согласно податочниот сообраќај што се пренесува

*Цените се во денари со вклучен ДДВ и се однесуваат на сите оператори од наведените земји.

Наведените цени се регулирани со Одлуката на Агенцијата за електронските комуникации (АЕК) за утврдување на максималните цени на услугите во роаминг во јавни мобилни комуникациски мрежи бр.0201-855/2 од 10.03.2015 година, објавена во Службен весник на РМ бр.42 од 17.03.2015 година и истите важат за периодот од 01.07.2017.

Интервалот на тарифирање за повици е 30/1 секунди. Интервал на тарифирање за интернет е 1КВ. Повиците кон другите земји надвор од балканските земји Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина, се тарифираат согласно со стандардниот роаминг ценовник (или активиран пакет).

Дојдовни SMS пораки не се наплаќаат.

Тарифата важи за сите постојни и за нови постпејд корисници. Не е потребна дополнителна активација. Корисниците што веќе користат поволности од Специјална роаминг опција, ќе продолжат да ги користат, но доколку сакаат да се префрлат на регулираните цени што важат за Србија, Црна Гора и за Босна и Херцеговина, треба да испратат SMS порака со текст REGROAM на 140799, со што ќе ги изгубат поволностите од Специјалната роаминг опција и ќе се применуваат регулираните цени во овие земји и стандардни роаминг цени во сите други земји.



3. Роаминг повици со USSD код

Оваа услуга важи само при говорни повици остварени во роаминг кои се воспоставени во следниот формат: *123*XXXXXXXXXX# каде повиканиот број мора да го содржи и повикувачкиот број за државата (на пр. за Македонија - 389 па телефонскиот број на лицето кое се повикува). Важи од 1.3.2016.

Цени за USSD повици*

	Повици од роаминг кон сите мрежи во Македонија	Повици од роаминг кон меѓународни дестинации
Европа (без Русија)	55	90
Свет (со Русија)	155	170

Тарифниот интервал е на 60/60 секунди.

Цените важат само за операторите кои овозможуваат повици со USSD код. Целосната листа на оператори е достапна во Контакт Центарот на тел. 077 1234.

Понудата е автоматски достапна за сите постпејд корисници на Vip тарифни модели без активација и без дополнителни трошоци.

*За роаминг USSD повици остварени од Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина кон претплатници на оператори од Македонија и од овие земји се применува регулирана цена од 13, 81 денари/минута, додека за повици кон останати земји од светот важат цените наведени во табелата погоре.

4. Специјални опции

Специјална роаминг опција

Држава	Појдовен повик кон дома и земја на посета (ден./мин.)	Појдовен меѓународен повик од роаминг (ден./мин.)	Дојдовен повик во роаминг (ден./мин.)	SMS	Интернет (100 KB)
Србија, Грција, Бугарија, Косово, Албанија	29	99	0	19	39
Други држави во Европа (без Русија)	69	99	0	19	39
Други држави во светот (со Русија)	199	199	59	29	79

За сите појдовни и дојдовни повици во роаминг се наплаќа надоместок за воспоставување повик во износ од 29 денари. Цените се однесуваат на сите оператори со кои оне.Вип има склучено договор за роаминг во наведените земји и важат од 13.6.2013.

Тарифниот интервал за говорни повици е 60 секунди, додека за интернет-сообраќај е 100 KB.

Специјалната роаминг опција е достапна за сите Vip постпејд тарифни модели како и за ONE тарифни модели со uSIM картичка.

Понудата е достапна за сите постпејд корисници што ќе ја активираат со испраќање SMS порака со текст: START ROAM на 077140777 или со поднесување барање за активирање на опцијата во продажно место или кај продажен агент. За активација на специјалната роаминг опција од Македонија не се наплаќа надоместок, додека при активирање преку SMS порака додека корисникот е во роаминг, се наплаќа само SMS пораката според редовната цена за SMS порака од роаминг во соодветната држава. Специјалната роаминг опција останува активна сè додека не биде деактивирана од страна на корисникот.

Специјалната роаминг опција може да се активира еднаш месечно и да се деактивира еднаш месечно. Опцијата може да се деактивира со испраќање SMS порака со текст: STOP ROAM на 077140777 или со поднесување барање за деактивирање на опцијата во продажно место или кај



продажен агент. Деактивација на оваа роаминг опција се врши на последниот ден од месечниот пресметковен период.

Доколку корисникот пред активирање на специјалната роаминг опција користел посебен попуст за роаминг услуги, при активирање на оваа опција ваквиот посебен попуст веќе не важи.

Оваа специјална роаминг опција не се однесува на повици со USSD код (*389*XXXXXXXXXX#). За вакви повици се применуваат објавените цени за повици со USSD код.

Важна напомена: Специјалната роаминг опција не може да се комбинира со можноста за користење регулирани роаминг цени во Србија, Босна и Херцеговина и во Црна Гора. За да може да се користат роаминг услугите во овие земји по регулирани цени, корисникот треба да ја деактивира специјалната роаминг опција со испраќање SMS порака со текст REGROAM на 140799, при што специјалната роаминг опција се деактивира во истиот момент и понатаму корисникот може да користи роаминг услуги по регулирани цени во Србија, Босна и Херцеговина и во Црна Гора, додека за роаминг услуги од другите земји од светот ќе се применуваат цените од стандардниот ценовник за роаминг услуги. SMS пораката е бесплатна од Македонија, а доколку корисникот ја испрати од роаминг, се наплаќа согласно со цената за SMS порака утврдена во рамките на Специјалната роаминг опција.

5. Роаминг пакети

Постпејд интернет роаминг пакети

- Понудата е достапна за сите Vip постпејд тарифни модели.
- За активација од Македонија, активација со SMS е бесплатна, во спротивно се наплатува согласно со ценовникот за роаминг услуги.
- Овие пакети може да се активираат од страна на сите постпејд корисници што имаат активна роаминг услуга.
- оне.Вип го задржува правото за промени со додавање нови оператори или заменување на некои оператори во одредени држави. Сите промени ќе бидат објавени на интернет-страницата www.vip.mk.

Vip Roam Surf S и Vip Roam Surf M интернет-пакети

Роаминг интернет-пакети	Vip Roam Surf S	Vip Roam Surf M
Вклучен интернет-сообраќај	20 MB	50 MB
Еднократен надоместок (ден.)	399	699
Важност на пакетот	30 дена од момент на активација	30 дена од момент на активација
Начин на активација	со SMS со текст START S на 140999	Со SMS со текст START M на 140999
Тарифен интервал	100 KB	100 KB

- Роаминг пакетите Vip Roam Surf S и Vip Roam Surf M се достапни за активација од 22.06.2018
- За активација на роаминг пакетите преку SMS од Македонија пораката не се наплаќа, во спротивно истата се наплатува во согласност со ценовникот за роаминг услуги.
- Роаминг пакетите се валидни само за одредени оператори и во одредени земји во Европа, САД и Русија. Листата на оператори во чии мрежи се валидни Vip Roam Surf S и Vip Roam Surf M роаминг пакетите објавена на интернет страницата на оне.Вип www.vip.mk и достапни [ТУКА](#).
- Пакетите се со валидност од 30 дена од моментот на активација и истите не се обновуваат автоматски.
- Корисникот истовремено може да има активирано најмногу до 3 **исти** (со исто име и карактеристики) интернет пакет во роаминг (Vip Roam Surf S/Vip Roam Surf M/ Vip Roam Surf L/Vip Roam Surf XL). Максимален број на интернет пакети во роаминг кои корисникот истовремено може да ги има активирано се 5 (комбинација од интернет пакети со различни имиња и карактеристики).



- По искористување на интернет сообраќајот вклучен во рамки на роаинг пакетот, пристапот до услугата интернет во роаинг ќе биде прекинат по автоматизам. Доколку корисникот сака да продолжи да ја користи услугата интернет во роаинг треба да направи една од следните активности:
 - да активира нов интернет пакет во роаинг кој е валиден на роаинг партнерот на кој е поврзан корисникот, или
 - да испрати SMS порака на 140999 со текст START ROAMING, со што корисникот ќе ја користи услугата интернет во роаинг по редовни цени на роаинг партнерот на чија мрежа е поврзан.
- Ако корисникот со активен роаинг пакет Vip Roam Surf S/Vip Roam Surf M, започне да користи услуга на роаинг партнер кој не е предвиден како дел од листата важечка за овие пакети, пристапот до услугата интернет во роаинг ќе биде прекинат по автоматизам. Доколку корисникот сака да продолжи да ја користи услугата интернет во роаинг треба да направи една од следните активности:
 - да се поврзе на роаинг партнер предвиден како дел од важечката листа на активираниот роаинг пакет, или
 - да активира нов интернет пакет во роаинг во кој е вклучен роаинг партнерот на кој е поврзан корисникот, или
 - да испрати SMS порака на 140999 со текст START ROAMING, со што корисникот ќе ја користи услугата интернет во роаинг по редовни цени на роаинг партнерот на чија мрежа е поврзан.
- Ако на корисникот му е прекинат пристапот до услугата интернет во роаинг поради некоја од горенаведените причини, односно му е ставена забрана за користење на интернет во роаинг, таа забрана автоматски ќе престане по истекот на важноста на последно активираниот интернет пакет во роаинг. По престанокот на забраната, корисникот ќе ја користи услугата интернет во роаинг по редовните цени на роаинг партнерот на кој е поврзан корисникот. Редовните цени за интернет-сообраќај во роаинг се објавени на интернет страницата на оне.Вип www.vip.mk и достапни [ТУКА](#).

Vip Roam Surf L и Vip Roam Surf XL интернет-пакети

Роаинг интернет-пакети	Vip Roam Surf L	Vip Roam Surf XL
Вклучен интернет-сообраќај	200 MB	500 MB
Еднократен надоместок (ден.)	249	499
Важност на пакетот	30 дена од момент на активација	30 дена од момент на активација
Начин на активација	со SMS со текст START L на 140999	Со SMS со текст START XL на 140999
Тарифен интервал	100 KB	100 KB



- Роаминг пакетите Vip Roam Surf L и Vip Roam Surf XL се достапни за активација од 22.06.2018
- За активација на роаминг пакетите преку SMS од Македонија пораката не се наплаќа, во спротивно истата се наплатува во согласност со ценовникот за роаминг услуги.
- Роаминг пакетите се валидни само за одредени оператори и во одредени земји во Европа. Листата на оператори во чии мрежи се валидни Vip Roam Surf L и Vip Roam Surf XL роаминг пакетите објавена на интернет страницата на оне.Вип www.vip.mk и достапни [ТУКА](#).
- Пакетите се со валидност од 30 дена од моментот на активација и не се обновува автоматски.
- Корисникот истовремено може да има активирано најмногу до 3 **исти** (со исто име и карактеристики) интернет пакет во роаминг (Vip Roam Surf S/Vip Roam Surf M/ Vip Roam Surf L/Vip Roam Surf XL). Максимален број на интернет пакети во роаминг кои корисникот истовремено може да ги има активирано се 5 (комбинација од интернет пакети со различни имиња и карактеристики).
- По искористување на интернет сообраќајот вклучен во рамки на роаминг пакетот, пристапот до услугата интернет во роаминг ќе биде прекинат по автоматизам. Доколку корисникот сака да продолжи да ја користи услугата интернет во роаминг треба да направи една од следните активности:
 - да активира нов интернет пакет во роаминг кој е валиден на роаминг партнерот на кој е поврзан корисникот, или
 - да испрати SMS порака на 140999 со текст START ROAMING, со што корисникот ќе ја користи услугата интернет во роаминг по редовни цени на роаминг партнерот на чија мрежа е поврзан.
- Ако корисникот со активен роаминг пакет Vip Roam Surf L/Vip Roam Surf XL, започне да користи услуга на роаминг партнер кој не е предвиден како дел од листата важечка за овие пакети, пристапот до услугата интернет во роаминг ќе биде прекинат по автоматизам. Доколку корисникот сака да продолжи да ја користи услугата интернет во роаминг треба да направи една од следните активности:
 - да се поврзе на роаминг партнер предвиден како дел од важечката листа на активираниот роаминг пакет, или
 - да активира нов интернет пакет во роаминг во кој е вклучен роаминг партнерот на кој е поврзан корисникот, или
 - да испрати SMS порака на 140999 со текст START ROAMING, со што корисникот ќе ја користи услугата интернет во роаминг по редовни цени на роаминг партнерот на чија мрежа е поврзан.

Ако на корисникот му е прекинат пристапот до услугата интернет во роаминг поради некоја од горенаведените причини, односно му е ставена забрана за користење на интернет во роаминг, таа забрана автоматски ќе престане по истекот на важноста на последно активираниот интернет пакет во роаминг. По престанокот на забраната, корисникот ќе ја користи услугата интернет во роаминг по редовните цени на роаминг партнерот на кој е поврзан корисникот. Редовните цени за интернет сообраќај во роаминг се објавени на интернет страницата на оне.Вип www.vip.mk и достапни [ТУКА](#).



Vip Roam All интернет-пакети

	Vip Roam All S	Vip Roam All M	Vip Roam All L
Еднократен надоместок (ден.)	390	690	1490
Вклучени минути за појдовни роадинг разговори кон МКД и земја на посета и дојдовни роадинг повици	10	30	60
Вклучени SMS пораки од роадинг	10	30	60
Вклучен интернет-сообраќај во роадинг (МВ)	10	30	60
Важност на пакетот	30 дена од момент на активација	30 дена од момент на активација	30 дена од момент на активација
Начин на активација	со SMS со текст START ALL S на 140111	со SMS со текст START ALL M на 140111	со SMS со текст START ALL L на 140111

Интервалот на тарифирање за разговори е 60 секунди, а за интернет 100 KB.

- За активација на роадинг пакетите преку SMS од Македонија пораката не се наплаќа, во спротивно истата се наплатува во согласност со ценовникот за роадинг услуги.
- Роадинг пакетите се валидни само за одредени оператори и во одредени земји во Европа, САД и Русија. Листата на оператори во чии мрежи се валидни Vip Roam All роадинг пакетите објавена на интернет страницата на оне.Вип www.vip.mk и достапни [ТУКА](#).
- При испраќање MMS пораки, големината на испратената MMS порака се одзема од интернетот вклучен во пакетот, додека MMS пораката се наплаќа 17,7 денари со вклучен ДДВ.
- оне.Вип го задржува правото за промени со додавање нови оператори или заменување на некои оператори во одредени држави. Сите промени ќе бидат објавени на интернет-страницата www.vip.mk
- Корисникот истовремено може да има активно само 1 Vip Roam ALL интернет пакет во роадинг. Максимален број на интернет пакети во роадинг кои може да ги активно корисник истовремено се 5 (комбинација од интернет пакети со различни имиња и карактеристики).
- По искористување на интернет сообраќајот вклучен во рамки на роадинг пакетот, пристапот до услугата интернет во роадинг ќе биде прекинат по автоматизам. Доколку корисникот сака да продолжи да ја користи услугата интернет во роадинг треба да направи една од следните активности:
 - да активира нов интернет пакет во роадинг кој е валиден на роадинг партнерот на кој е поврзан корисникот, или



- да испрати SMS порака на 140999 со текст START ROAMING, со што корисникот ќе ја користи услугата интернет во роаинг по редовни цени на роаинг партнерот на чија мрежа е поврзан.
- Ако корисникот со активен роаинг пакет Vip Roam ALL, започне да користи услуга на роаинг партнер кој не е предвиден како дел од листата важечка за овие пакети, пристапот до услугата интернет во роаинг ќе биде прекинат по автоматизам. Доколку корисникот сака да продолжи да ја користи услугата интернет во роаинг треба да направи една од следните активности:
 - да се поврзе на роаинг партнер предвиден како дел од важечката листа на активираниот роаинг пакет, или
 - да активира нов интернет пакет во роаинг во кој е вклучен роаинг партнерот на кој е поврзан корисникот, или
 - да испрати SMS порака на 140999 со текст START ROAMING, со што корисникот ќе ја користи услугата интернет во роаинг по редовни цени на роаинг партнерот на чија мрежа е поврзан.
- Ако на корисникот му е прекинат пристапот до услугата интернет во роаинг поради некоја од горенаведените причини, односно му е ставена забрана за користење на интернет во роаинг, таа забрана автоматски ќе престане по истекот на важноста на последно активираниот интернет пакет во роаинг. По престанокот на забраната, корисникот ќе ја користи услугата интернет во роаинг по редовните цени на роаинг партнерот на кој е поврзан корисникот. Редовните цени за интернет-сообраќај во роаинг се објавени на интернет страницата на оне.Вип www.vip.mk и достапни [ТУКА](#).

Vip Roam All + интернет-пакети

	Vip Roam All S+	Vip Roam All M+	Vip Roam All L +
Месечна претплата (ден.)	390	690	1490
Вклучени минути за појдовни роаинг разговори кон Македонија и земја на посета и примање дојдовни роаинг повици (месечно)	10	30	60
Вклучени SMS пораки од роаинг (месечно)	10	30	60
Вклучен интернет-сообраќај во роаинг MB (месечно)	10	30	60

Цените се со вклучен ДДВ.

Интервалот на тарифирање за разговори е 60 секунди, а за интернет 100 KB.

- Vip Roam All+ пакетите може да се активираат само во продажно место со потпишување на барање за активација на некој од овие пакети.



- Роаминг пакетите Vip Roam All+ се валидни само за одредени оператори во Европа. Листата на оператори во чии мрежи се валидни Vip Roam All+ роаминг пакетите е достапна на веб-страницата www.vip.mk.
- Доколку пакетот се активира по почетокот на месечниот пресметковен период на фактурирање, се наплатува само пропорционален дел од месечната претплата од денот на активирање на пакетот, до последниот ден од пресметковниот период за кој се издава месечна сметка. Во ваков случај, минималното времетраење на пакетите Vip Roam All+ се продолжува за најмалку уште еден целосен пресметковен период.
- Пакетите Vip Roam All+ автоматски се активираат за секој нареден пресметковен период, при што се наплатува месечната претплата сè додека претплатникот не го деактивира пакетот со поднесување соодветно барање во продажно место.
- Непотрошениот сообраќај од еден пресметковен период не се пренесува во наредниот период.
- При испраќање MMS пораки, големината на испратената MMS порака се одзема од интернет-сообраќајот вклучен во пакетот, додека MMS пораката се наплаќа 17,7 денари со вклучен ДДВ.
- оне.Вип го задржува правото за промени со додавање нови оператори или заменување на некои оператори во одредени држави. Сите промени ќе бидат објавени на интернет-страницата www.vip.mk.
- Корисникот истовремено може да има активно само 1 Vip Roam All интернет пакет во роаминг. Максимален број на интернет пакети во роаминг кои може да ги активно корисник истовремено се 5 (комбинација од интернет пакети со различни имиња и карактеристики).
- По искористување на интернет сообраќајот вклучен во рамки на роаминг пакетот, пристапот до услугата интернет во роаминг ќе биде прекинат по автоматизам. Доколку корисникот сака да продолжи да ја користи услугата интернет во роаминг треба да направи една од следните активности:
 - да активира нов интернет пакет во роаминг кој е валиден на роаминг партнерот на кој е поврзан корисникот, или
 - да испрати SMS порака на 140999 со текст START ROAMING, со што корисникот ќе ја користи услугата интернет во роаминг по редовни цени на роаминг партнерот на чија мрежа е поврзан.
- Ако корисникот со активен роаминг пакет Vip Roam All+, започне да користи услуга на роаминг партнер кој не е предвиден како дел од листата важечка за овие пакети, пристапот до услугата интернет во роаминг ќе биде прекинат по автоматизам. Доколку корисникот сака да продолжи да ја користи услугата интернет во роаминг треба да направи една од следните активности:
 - да се поврзе на роаминг партнер предвиден како дел од важечката листа на активираниот роаминг пакет, или
 - да активира нов интернет пакет во роаминг во кој е вклучен роаминг партнерот на кој е поврзан корисникот, или



- да испрати SMS порака на 140999 со текст START ROAMING, со што корисникот ќе ја користи услугата интернет во роадинг по редовни цени на роадинг партнерот на чија мрежа е поврзан.
- Ако на корисникот му е прекинат пристапот до услугата интернет во роадинг поради некоја од горенаведените причини, односно му е ставена забрана за користење на интернет во роадинг, таа забрана автоматски ќе престане по истекот на важноста на последно активираниот интернет пакет во роадинг. По престанокот на забраната, корисникот ќе ја користи услугата интернет во роадинг по редовните цени на роадинг партнерот на кој е поврзан корисникот. Редовните цени за интернет-сообраќај во роадинг се објавени на интернет страницата на one.Vip www.vip.mk и достапни [ТУКА](#).



Vip Roam Talk пакети за разговори во роаминг

Роаминг интернет-пакети	Vip Roam Talk S	Vip Roam Talk M
Вкупно вклучени минути за дојдовни/појдовни повици	50 минути	120 минути
Еднократен надоместок (ден.)	590	1.190
Начин на активација	со SMS со текст START S на 140454	со SMS со текст START M на 140454
Времетраење на пакетот	30 дена од момент на активација	
Тарифен интервал	60 сек + 60 сек	

- Дополнителните пакети Vip Roam S и M пакети се достапни за физички и правни лица.
- За активација на роаминг пакетите преку SMS од Македонија пораката не се наплаќа, во спротивно истата се наплатува во согласност со ценовникот за роаминг услуги.
- Роаминг пакетите се валидни само за одредени оператори и во одредени земји во Европа, САД и Русија. Листата на оператори во чии мрежи се валидни Vip Roam Talk S и Vip Roam Talk M роаминг пакетите објавена на интернет страницата на оне.Вип www.vip.mk и достапни [ТУКА](#).
- Пакетите се со времетраење од 30 дена од моментот на активација и не се обновуваат автоматски.
- Вклучените минути во роаминг во рамки на пакетите Vip Roam Talk S и Vip Roam Talk M важат за дојдовни и појдовни повици кон сите оператори во Македонија и земјата на посета.
- Максимален број на пакети за разговори во роаминг кои корисникот истовремено може да ги има активирани се 2 (комбинација од пакети за разговори со различни имиња и карактеристики).
- По искористување на вклучените минути во рамки на роаминг пакетите за разговори сообраќајот ќе се наплаќа по редовни цени на роаминг партнерот (операторот) на чија мрежа е поврзан. Редовните цени за сообраќај во роаминг се објавени на интернет страницата на оне.Вип www.vip.mk и достапни [ТУКА](#).
- Интервалот на тарифирање е 60 + 60 секунди. Во вклучениот сообраќај се користат и дојдовни и појдовни повици

Вклучени роаминг минути во рамки на тарифните модели Vip Neo XL и Vip Neo XL SIM

- Минутите (50 минути) во роаминг вклучени во тарифните модели Vip Neo XL и Vip Neo XL SIM можат да се искористат за дојдовни и појдовни повици во следниве држави и оператори: Албанија-



Vodafone, Австрија- А1, Андора- STA, Белорусија- Velcom, Белгија- Proximus, Бугарија- А1 Bulgaria, Босна и Херцеговина- ВНTeleком, Велика Британија- Vodafone, Германија- Vodafone, Гибралтар- Gibtelecom, Грција- Vodafone, Данска- TDC Mobil, Данска- Hi3G Access AB, Естонија- Elisa, , Исланд- Vodafone, Ирска- Vodafone, Италија- Vodafone, Кипар- Cyta – Vodafone, Косово- Монасо Telecom, Латвија- Bite, Лихтенштајн- FL1, Литванија- Bite, Литванија- Omnitel, Луксембург- Tango, Малта- Vodafone, Молдавија- Voxtel, Норвешка- Mobile Norway, Норвешка- NetCom, Полска- Orange- РТК-Centerte, Португалија- Vodafone, Романија- Vodafone, Словенија- А1 Slovenija, Словачка- Slovak Telekom, Словачка- Orange, Србија- Vip Mobile, Турција- Vodafone, Турција- Turkcell, Украина- Kyivstar, Унгарија- Vodafone, Холандија- Vodafone, Финска- Elisa, Франција- SFR, Хрватска- А1 Hrvatska, Црна Гора- Telenor, Чешка- Vodafone, Шведска- Tele2, Шведска- Telia, Швајцарија- Swisscom, Шпанија- Vodafone, САД- AT&T и Русија- VimpelCom (Beeline).



Vip Roam Surf 15MB & 50MB пакети

Пакет	Месечна претплата ден.	Вклучен роаинг интернет-сообраќај
Vip Roam Surf 15MB	590	15MB
Vip Roam Surf 50MB	990	50MB
	Vip Roam Surf 15MB (ден.)	Vip Roam Surf 50MB (ден.)
Максимален износ на пенали за претплатнички линии со 3 месеци задолжително времетраење *	1.770	2.970

*Точната вредност на договорниот пенал во моментот на раскинување на договорот се пресметува со процентуално намалување на максималниот износ соодветно на преостанатиот период до истек на договорната обврска

- Пакетите се достапни за правни лица и нивното минимално задолжително времетраење изнесува 3 месеци.
- Понудата не е достапна за нови активации.
- Интервалот на тарифирање е 100KB.
- Наведените цени во Vip Roam Surf 15MB и Vip Roam Surf 50MB се применуваат само за ЗЛАТНИ роаинг партнери за кои важи вклучениот месечен сообраќај. Комплетната листа на Златни роаинг партнери може да се најде на www.vip.mk и може да се промени со додавање нови оператори или заменување на некои оператори во одредени држави.
- Корисникот нема право на користење 2 пакета во ист временски период.
- По надминување на остварениот сообраќај во рамките на ЗЛАТНИТЕ партнери, на корисникот му се аплицираат посебни цени во секоја зона според дефинираната цена за Vip Roam Surf согласно со важечкиот Ценовник на оне.Вип Vip постпејд понуда, додека за сообраќајот надвор од листата на оператори (оператори во рамките на СРЕБРЕНИ партнери) се применуваат GPRS роаинг цени согласно со важечкиот Ценовник на оне.Вип Vip постпејд понуда.



Vip Roam Surf – цени што се аплицираат по надминување сообраќај во рамките на Златни партнери

Тарифа	Златни партнери (ден./100КВ)
Зона 1	9,9
Зона 2	19,9
Зона 3	29,9

Vip Roam Surf – цени што се аплицираат по надминување сообраќај во рамките на Златни партнери

Тарифа	Златни партнери (ден./100КВ)
Зона Европа (без Русија)	9,9
Зона Свет (со Русија)	29,9

Пакети за дојдовни повици во роаинг за Бизнис корисници

Достапни се слените пакети за дојдовни повици во роаинг:

А) Пакет со 50 минути дојдовни повици во роаинг вклучува 50 бесплатни минути за дојдовни разговори во роаинг за месечна претплата од 350 денари по мобилна претплатничка линија.

Б) Пакет со 100 минути дојдовни повици во роаинг вклучува 100 бесплатни минути за дојдовни разговори во роаинг за месечна претплата од 650 денари по мобилна претплатничка линија.

Во месецот на активација/деактивација, месечната претплата и минутите вклучени во пакетите се пропорционални со активните денови на користење на соодветниот пакет во тој месец. Месечната претплата се наплатува за тековен месец. Неискористените бесплатни минути во пакетите не се префрлуваат во наредниот месец на користење. Пакетите се активираат/деактивираат со доставување на барање за деактивирање на дополнителен пакет од страна на корисникот во продажните места означени со Vip брендот.

Пакетите се достапни за активирање/деактивирање на бизнис корисници на стари ONE тарифни модели според табелата.

Тарифен модел	Пакет со 50 минути дојдовни повици во роаинг	Пакет со 100 минути дојдовни повици во роаинг
Mobile TOTAL S	X	X
Mobile TOTAL S+	X	X
Mobile TOTAL M	√	X
Mobile TOTAL L	√	√
Mobile TOTAL XL	√	√
Mobile TOTAL XXL	√	√
SMART S	X	X
SMART M	X	X
SMART L	√	X
SMART M Plus	√	X
SMART L Plus	√	√
One Promo M	X	X
One Promo L	√	X
One Promo M Plus	√	X
One Promo L Plus	√	√
One Promo XL Plus	√	√

√ - пакетот е достапен за дадениот тарифен модел

X – пакетот не е достапен за дадениот тарифен модел



Vip Roam Surf Up интернет-пакет

Роаминг интернет-пакет	Vip Roam Surf Up
Вклучен интернет-сообраќај	100 MB
Еднократен надоместок (ден.)	999
Важност на пакетот	До крај на месечен циклус (пресметковен период)
Начин на активација	со SMS со текст ROAM SURF UP на 140999
Тарифен интервал	100 KB

- Роаминг пакетот Vip Roam Surf Up е достапен за активација од 30.08.2018.
- За активација на роаминг пакетот преку SMS од Македонија пораката не се наплаќа, во спротивно истата се наплатува во согласност со ценовникот за роаминг услуги.
- Роаминг пакетот е валиден само за одредени оператори и во одредени земји во Европа и САД. Листата на оператори во чии мрежи е валиден Vip Roam Surf up пакетот е следна:
A1 Telekom од Австрија, Vip Mobile од Србија, A1 Hrvatska од Хрватска, A1 Slovenija од Словенија, A1 Bulgaria од Бугарија, FL1 од Лихтенштајн, Velcom од Белорусија, Vodafone од Грција, Vodafone од Албанија, Vodafone од Турција, Vodafone од Италија, Vodafone од Шпанија, Vodafone од Германија, Vodafone од Малта, Vodafone од Кипар, Vodafone од Португалија, Vodafone од Велика Британија, Vodafone од Исланд, Vodafone од Ирска, Vodafone од Романија, Vodafone од Унгарија, Vodafone од Холандија, и Vodafone од Чешка Република, STA од Андора, Proximus од Белгија, BHTelekom од Босна и Херцеговина, Gibtelecom од Гибралтар, TDC Mobil од Данска, Hi3G Access AB од Данска, Elisa од Естонија, EMT од Естонија, Monaco Telecom од Косово, Bite Latvia од Латвија, Omnitel од Литванија, Tango од Луксембург, Voxtel од Молдавија, Mobile Norway од Норвешка, NetCom од Норвешка, Orange- PTK-Centerte од Полска, Slovak Telekom од Словачка, Orange од Словачка, Turkcell од Турција, Kyivstar од Украина, Elisa од Финска, SFR од Франција, Telenor од Црна Гора, Tele2 од Шведска, Telia од Шведска, Swisscom од Швајцарија, САД- AT&T и Русија- VimpelCom (Beeline).
- Пакетот е со валидност до крај на пресметковен период во месецот на активација и не се обновува автоматски, односно се деактивира по истек на пресметковниот период.
- Корисникот истовремено може да има активирано само еден Vip Roam Surf Up пакет.
- По искористување на интернет сообраќајот вклучен во рамки на роаминг пакетот, пристапот до услугата интернет во роаминг ќе биде прекинат по автоматизам. Доколку корисникот сака да продолжи да ја користи услугата интернет во роаминг треба да направи една од следните активности:



- да активира нов интернет пакет во роаминг кој е валиден на роаминг партнерот на кој е поврзан корисникот, или
 - да испрати SMS порака на 140999 со текст START ROAMING, со што корисникот ќе ја користи услугата интернет во роаминг по редовни цени на роаминг партнерот на чија мрежа е поврзан.
- Ако корисникот со активен роаминг пакет Vip Roam Surf Up, започне да користи услуга на роаминг партнер кој не е предвиден како дел од листата важечка за овие пакети, пристапот до услугата интернет во роаминг ќе биде прекинат по автоматизам. Доколку корисникот сака да продолжи да ја користи услугата интернет во роаминг треба да направи една од следните активности:
 - да се поврзе на роаминг партнер предвиден како дел од важечката листа на активираниот роаминг пакет, или
 - да активира нов интернет пакет во роаминг во кој е вклучен роаминг партнерот на кој е поврзан корисникот, или
 - да испрати SMS порака на 140999 со текст START ROAMING, со што корисникот ќе ја користи услугата интернет во роаминг по редовни цени на роаминг партнерот на чија мрежа е поврзан.

Ако на корисникот му е прекинат пристапот до услугата интернет во роаминг поради некоја од горенаведените причини, односно му е ставена забрана за користење на интернет во роаминг, таа забрана автоматски ќе престане по истекот на важноста на последно активираниот интернет пакет во роаминг. По престанокот на забраната, корисникот ќе ја користи услугата интернет во роаминг по редовните цени на роаминг партнерот на кој е поврзан корисникот. Редовните цени за интернет-сообраќај во роаминг се дадени во ценовникот за роаминг услуги .